

Службен весник

на Република Македонија

Број 31

7 февруари 2019, четврток

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
553. Упатство за спроведување на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик.....	2	финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2019 година.....	6
554. Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално		555. Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија.....	6
		Огласен дел.....	1-104

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

553.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и точка 59 од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18), гувернерката на Народната банка на Република Македонија донесе

У П А Т С Т В О ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова упатство се пропишуваат образецот на извештајот од точката 56 и образецот на извештајот за формата и начинот на доставување на податоците од точката 61 став 2 од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18) во понатамошниот текст: Одлуката) коишто се доставуваат до Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка).

Изразите коишто се употребени во ова упатство го имаат истото значење како во Одлуката.

2. Банката е должна да пополнува и да доставува извештај за изложеноста на кредитен ризик (образец КА) до Народната банка.

Покрај извештајот од ставот 1 од оваа точка, банката е должна да изработи и да достави до Народната банка извештај за ефектот од почетокот на примената на Одлуката врз износот на исправката на вредноста/посебната резерва (образец ЕП).

Обрасците на извештаите од ставовите 1 и 2 од оваа точка се составен дел на ова упатство.

II. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗЛОЖЕНОСТА НА КРЕДИТЕН РИЗИК

3. Извештајот за изложеноста на кредитен ризик (образец КА) содржи податоци за:

- изложеноста на кредитен ризик на поединечна основа и

- изложеноста на кредитен ризик на групна основа.

4. Податоците за изложеноста на кредитен ризик се распоредуваат во образецот КА, според:

- видот на побарувањето (од колоната бр. 3 до колоната бр. 9), и

- изложеноста на кредитен ризик на поединечна основа (дел 1) и/или на групна основа (дел 2).

Вложувањата во должнички инструменти коишто се дел од изложеноста на кредитен ризик се распоредуваат во соодветните редови од делот 1 и/или делот 2 според категоријата на ризик.

5. Делот 1 – „изложеност на кредитен ризик на поединечна основа“, содржи податоци за:

- кредитните изложености за кои банката не утврдила исправка на вредноста, односно не издвоила посебна резерва согласно со точката 14 од Одлуката (реден број 1);

- кредитните изложености за кои банката врши класификација и утврдува исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна основа, согласно со главите II и III од Одлуката, според категоријата на ризик во која се класифицирани (редни броеви 2, 3, 4, 5 и 6).

6. Делот 2 – „изложеност на кредитен ризик на групна основа“, содржи податоци за кредитните изложености од одделните портфолија на кредити, за кои банката утврдува исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа и ги распределува изложеностите во категорииите на ризик согласно со главата III од Одлуката, при што се наведува сродноста според која се групирани изложеностите на кредитен ризик во одделни портфолија на кредити.

Кредитните изложености кај одделните портфолија на кредити за кои се утврдува исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа се внесуваат според категоријата на ризик („А“, „Б“, „В“, „Г“ и „Д“), согласно со точката 26 став 3 од Одлуката.

7. Во колоните бр. 3 и 4 – „редовни, недостасани/достасани кредити“ се внесува недостасаниот и/или достасаниот дел од главницата на редовните кредити, соодветно. Овие позиции ги опфаќаат:

- групата сметки 13 – меѓубанкарски трансакции во денари и во денари со валутна клаузула, со исклучок на сметките од оваа група на кои се евидентираат сомнителните и спорните побарувања, акумулираната амортизација и исправката на вредноста (оштетување на средствата);

- сметката 143 – резервен гарантен фонд кај платен систем според посебни прописи;

- групата сметки 31 – тековни сметки во странска валута во домашните и во странските банки и групата сметки 33 – меѓубанкарски трансакции во странска валута, со исклучок на сметките од овие групи на кои се евидентираат сомнителните и спорните побарувања, акумулираната амортизација и исправката на вредноста (оштетување на средствата);

- групите сметки од класата 5 – кредити и пласмани, со исклучок на сметките од овие групи на кои се евидентираат сомнителните и спорните побарувања, акумулираната амортизација и исправката на вредноста (оштетување на средствата);

- групите сметки од класата 5 – кредити и пласмани, со исклучок на сметките од овие групи на кои се евидентираат сомнителните и спорните побарувања, акумулираната амортизација и исправката на вредноста (оштетување на средствата);

- групите сметки од класата 5 – кредити и пласмани, со исклучок на сметките од овие групи на кои се евидентираат сомнителните и спорните побарувања, акумулираната амортизација и исправката на вредноста (оштетување на средствата);

8. Колоната бр. 5 – „нефункционални (сомнителни и спорни) кредити“, ги опфаќа посебните аналитички сметки во рамките на групите сметки 13, 31 и 33 и групите сметки од класата 5 на кои се евидентираат сомнителните и спорните побарувања, со исклучок на сметките на кои се евидентираат акумулираната амортизација и исправката на вредноста на сомнителните и спорните побарувања.

Колоната бр. 5 не се пополнува за кредитните изложености за кои банката не утврдила исправка на вредноста и/или посебна резерва и коишто се класифицирани во категориите на ризик „А“ и „Б“ на поединечна основа (дел 1) и/или на групна основа (дел 2).

9. Колоната бр. 6 – „редовна камата“, ги опфаќа сметките од групата 15, со исклучок на сметките на кои се евидентираат сомнителните и спорните побарувања врз основа на камати и исправката на вредноста (оштетување на средствата).

10. Колоната бр. 7 – „нефункционална (сомнителна и спорна) камата“, ги опфаќа сметките од групата 15 на кои се евидентираат нефункционалната (сомнителна и спорна) камата.

Банката пресметува камата на нефункционалните (сомнителни и спорни) кредити со што се задолжува сметката за сомнителните и спорните побарувања врз основа на камати и се одобрува соодветната сметка за исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања врз основа на камата. Банката треба да евидентира приходи врз основа на камата за нефункционалните (сомнителни и спорни) кредити во моментот кога каматата ќе се наплати, како и во моментот кога ќе се исполнат критериумите дефинирани во Одлуката за исклучување на кредитната изложеност од категоријата на нефункционални кредитни изложености.

По исклучок на ставот 2 од оваа точка, банката престанува да пресметува камата на нефункционалните (сомнителни и спорни) кредити, согласно со условите и критериумите предвидени со интерните акти, донесени од страна на надлежен орган на банката.

Колоната бр. 7 не се пополнува за кредитните изложености за кои банката не утврдила исправка на вредноста и/или посебна резерва и коишто се класифицирани во категориите на ризик „А“ и „Б“ на поединечна основа (дел 1) и/или на групна основа (дел 2).

11. Колоната бр. 8 – „други побарувања“, ги опфаќа:
- групата сметки 12 – Побарувања од купувачите и други побарувања;

- групата сметки 16 – Побарувања врз основа на провизи и надомести;

- сметката 192 – Побарувања во пресметка од деловни операции и сметката 193 – Побарувања во пресметка од работа со домаќинства;

- групата сметки 37 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти во странска валута расположливи за продажба;

- групата сметки 38 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти во странска валута коишто се чуваат до достасување;

- групата сметки 41 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти во денари расположливи за продажба;

- групата сметки 42 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти во денари коишто се чуваат до достасување;

- групата сметки 47 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти во денари со валутна клаузула расположливи за продажба;

- групата сметки 48 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти во денари со валутна клаузула коишто се чуваат до достасување.

Во оваа колона се вклучуваат и сметките од наведените групи на кои се евидентираат сомнителните и спорните побарувања, како и сите други сметки на кои се евидентираат други билансни побарувања коишто ја изложуваат банката на кредитен ризик.

Во оваа колона не се земаат предвид сметките од секоја од наведените групи сметки на кои се евидентираат акумулираната амортизација и исправката на вредноста (оштетување на средствата).

12. Во колоната бр. 9 – „вонбилансни ставки“, се вклучуваат вонбилансните позиции коишто согласно со Одлуката се сметаат за изложеност на кредитен ризик и коишто се евидентирани во групата сметки 99.

13. Во колоната бр. 10 – „вкупна изложеност на кредитен ризик“, се внесува вкупната изложеност на кредитен ризик како збир на колоните од бр. 3 до бр. 9, со исклучок на колоната бр. 7.

14. Во колоната бр. 11 – „акумулирана амортизација“, се внесува износот на акумулираната амортизација за кредитните изложености (по одделни категории на ризик) за кои се утврдува исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна и/или групна основа. Оваа колона ги опфаќа посебните аналитички сметки од групите 13, 33, 37, 38, 41, 42, 47 и 48 и од класата 5, на кои се евидентира акумулираната амортизација на одделните побарувања.

15. Во колоната бр. 12 – „исправка на вредноста/посебна резерва – очекувана кредитна загуба“, се внесува износот на исправката на вредноста/посебната резерва за кредитните изложености (по одделни категории на ризик) за кои се утврдува исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна и/или групна основа. Оваа колона ги опфаќа посебните аналитички сметки во рамките на групите 12, 13, 15, 16, 19, 31, 33, 37, 38, 41, 42, 47, 48 и 92 и од класата 5, на кои се евидентира исправката на вредноста (оштетување на средствата), односно посебната резерва.

Колоната бр. 12 не се пополнува за кредитните изложености за кои банката не утврдила исправка на вредноста и/или посебна резерва.

16. Во колоната бр. 13 – „% на исправка на вредноста/посебна резерва“, се внесува количникот од износот од колоната бр. 12 и разликата на износите од колоните бр. 10 и 11.

Колоната бр. 13 не се пополнува за кредитните изложености за кои банката не утврдила исправка на вредноста и/или посебна резерва.

17. Редот бр. I ја прикажува вкупната изложеност на кредитен ризик за која банката врши класификација и утврдува исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна основа.

18. Редот бр. II ја прикажува вкупната изложеност на кредитен ризик за која банката утврдува исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа за портфолио на кредити.

19. Редот бр. III претставува збир на износите од редовите бр. I и II и ја прикажува вкупната изложеност на банката на кредитен ризик.

III. ИЗВЕШТАЈ ЗА ЕФЕКТОТ ОД ПОЧЕТОКОТ НА ПРИМЕНАТА НА ОДЛУКАТА ВРЗ ИЗНОСОТ НА ИСПРАВКАТА НА ВРЕДНОСТА/ПОСЕБНАТА РЕЗЕРВА

20. Извештајот за ефектот од почетокот на примената на Одлуката врз износот на исправката на вредноста/посебната резерва (образец ЕП) се пополнува согласно со следниве правила:

20.1. Во редот бр. 1 – „ослободување исправка на вредноста/посебна резерва како ефект од почетокот на примената на одлуката“, се внесува износот на исправката на вредноста и посебната резерва којшто е ослободен во периодот до крајот на 2019 година, како резултат на примената на Одлуката.

20.2. Во редот бр. 2 – „искористување на ефектот од почетокот на примената на Одлуката за 2019 година“, се внесува збирот на износите од редовите бр. 2.1, 2.2 и 2.3.

20.3. Во редот бр. 2.1 – „за покривање тековни загуби“, се внесува делот од износот на ослободената исправка на вредноста и посебна резерва што се искористил за покривање на тековните загуби.

20.4. Во редот бр. 2.2 – „за покривање загуби од минати години“, се внесува делот од износот на ослободената исправка на вредноста и посебната резерва што ќе се искористи за покривање на загубите од минати години.

20.5. Во редот бр. 2.3 – „за резерви/задржана добивка коишто ги исполнуваат условите за вклучување во редовен основен капитал“, се внесува делот од износот на ослободената исправка на вредноста и посебна резерва што ќе се распореди во резерви или во задржана добивка коишто ги исполнуваат условите од регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот за вклучување во редовниот основен капитал на банката.

21. Банката е должна да го изготви извештајот за ефектот од почетокот на примената на Одлуката врз износот на исправката на вредноста/посебната резерва и да го достави до Народната банка, во рок од пет работни дена по истекот на рокот за доставување на неревидираниот финансиски извештај за 2019 година.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

22. Одредбите од ова упатство што се однесуваат на банките соодветно се применуваат и на штедилниците.

Филијалите на странските банки се должни соодветно да ги применуваат одредбите од ова упатство, имајќи ги предвид одредбите од Законот за банките и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон со кои се регулира работењето на филијалите на странските банки во Република Македонија.

23. На денот кога ќе почне да се применува ова упатство, престанува да важи Упатството за спроведување на Одлуката за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/13).

24. Ова упатство стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2019 година.

У бр. 16-3935/1
4 февруари 2019 година
Скопје

Гувернер
на Народна банка на
Република Македонија,
др **Анипа Ангеловска-Бежоска**, с.р

Банка/штедилница

Образец КА

Извештај за изложеноста на кредитен ризик
со состојба на _____

Ред. број	Опис	Кредити (главница)			Камата			Други побарувања	Вонбилансни ставки	Вкупна изложеност на кредитен ризик	Акумулирана амортизација	Исправка на вредноста / резерва - очекувана кредитна загуба	% на исправка на вредноста / посебна резерва
		Редовни		Нефункционални (сомнителни и спорни)	Редовна	Нефункционална (сомнителна и спорна)							
		Недостасани	Достасани										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4+5+6+8+9	11	12	13=12/(10-11)	
Дел 1. Изложеност на кредитен ризик на поединечна основа													
За кои не е определена исправка на вредноста/посебна резерва													
1	резерва												
2	Категорија на ризик „А“												
3	Категорија на ризик „Б“												
4	Категорија на ризик „В“												
5	Категорија на ризик „Г“												
6	Категорија на ризик „Д“												
I	Вкупна изложеност на кредитен ризик на поединечна основа (1+2+3+4+5+6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Дел 2. Изложеност на кредитен ризик на групна основа													
Порfolio на кредити (опис на средноста)													
8	Категорија на ризик „А“												
9	Категорија на ризик „Б“												
10	Категорија на ризик „В“												
11	Категорија на ризик „Г“												
12	Категорија на ризик „Д“												
13	Вкупно порfolio на кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Порfolio на кредити (опис на средноста)													
14	Категорија на ризик „А“												
15	Категорија на ризик „Б“												
16	Категорија на ризик „В“												
17	Категорија на ризик „Г“												
18	Категорија на ризик „Д“												
19	Вкупно порfolio на кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
...													
II	Вкупна изложеност на кредитен ризик на групна основа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III	Вкупно (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

* Потенцијалите полиња не се погложуваат

Банка/штетилница

Образец ЕП

Извештај за ефектот од почетокот на примената на Одлуката
врз износот на исправката на вредноста/ посебната резерва

		во 000 денари
Ред. бр.	Опис	Износ
1	2	3
1	Ослободување исправка на вредноста/ посебна резерва како ефект од почетокот на примената на Одлуката	
2	Искористување на ефектот од почетокот на примената на Одлуката за 2019 година	
2.1	За покривање тековни загуби	
2.2	За покривање загуби од минати години	
2.3	За резерви/задржана добивка коишто ги исполнуваат условите за вклучување во редовен основен капитал	

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

554.

Врз основа на член 56 став (3) точка а) и став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016 и 21/2018) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата на 10.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ШТО ГО НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Висината на месечниот надомест, што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од секое пензиско друштво, за 2019 година изнесува 0,8% од вкупните придонеси уплатени во претходниот месец во секој пензиски фонд со кој управува пензиското друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Собранието на Република Македонија.

Бр. 02-1311/4
13 декември 2018 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Максуд Али, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

555.

Врз основа на членовите 203 и 218 став (1) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18) член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/08 и 85/09) и член 122 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/6, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16 и 80/18), Министерството за здравство претставувано од министерот доц. д-р Венко Филипче и репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија претставуван од д-р Љубиша Каранфиловски, на 7.2.2019 година, склучија

А Н Е К С

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/6, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10,

33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16 и 80/18), во член 61 за поединечните работи, односно занимања на здравствените работници кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи: здравствени домови, центри за јавно здравје, Институт за јавно здравје, општите болници, специјализирани болници, клинички болници, универзитетски клиници се менуваат коефициентите за пресметка на плата започнувајќи со исплата на платата за месец јануари 2019 година и тоа:

Занимања од I група на сложеност	
- чистач во административни простории	1,148
- чистач во кујна	1,148
- чувар на животни	1,148
- општ работник	1,148
- садомијач	1,163
- перач, пеглач на веш	1,163
- чистач во здравствени простории	1,174
- чистач во РТГ простории	1,174
Занимања од II група на сложеност	
- портир	1,201
- вратар	1,201
- курир	1,223
- домаќин	1,223
- сервирка	1,234
- работник во кујна-садомијач	1,234
- пеглар, сушар, перач на веш	1,234
- телефонист во работна единица	1,244
- садомијач во лабораторија, трансфузиологија инфузија и нуклеарна медицина	1,244
- чувар - пожарникар	1,261
- гипсер, разнесувач на материјал	1,277
- физички работници	1,309
- физички работник-асанатор	1,320
- телефонист во здравствена установа	1,320
- болничар (помошник обдуцент, препаратор, одржувач на хигиена, транспортер во операциона сала, интензивна нега)	1,347
- болничар - неговател (детска негователка во стационар, млечна кујна, детска гледачка, болничар во операциона сала)	1,347
Занимања од III група на сложеност	
- КВ - работници (со стручен испит)	1,392
- КВ - работници	1,451
- КВ - телефонист	1,451
- работници со ССП	1,478
- противпожарен техничар	1,478
- сервирка	1,478
- возач	1,506
- котлар	1,506
- електричар	1,506
- техничар (ТТ, ТВ и др.)	1,538
- болничар со ССП	1,565
- детска негователка со ССП	1,565
Занимања од IV група на сложеност	
- ВКВ - работници (возач, котлар, автомеханичар, на парен котел, водоинсталатер, електричар, монтер, бербер, готвач, машино-бравар, сидар и др.)	1,652
- обезбедувач со лиценца за обезбедување	1,652
- економ домаќин	1,738
- техничар (електро, машински, ТТ, ТВ, ПП и др.)	1,738
- возач во брза помош	1,770
Занимања од V група на сложеност	
Подгрупа V/1	
- општа медицинска сестра (приемно и картотека)	1,798
Подгрупа V/2	
- здравствен статистичар	1,954
- медицинска сестра - болничар	1,954
- негователски техничар за нега на болен	1,954
- мед. сестра акушерка-техничар, стоматолошка сестра	1,981

- лаборант, лаборантски техничар, фармацевтски техничар, хемиски техничар, санитарен техничар, физиотерапевт, лаборант, препаратор, лаборант по нуклеарна медицина, цитогенски техничар, перфузионист, забен техничар, радиолошки техничар, фотолаборант, дезинсектор, забари дентисти	1,981
- патронажна медицинска сестра	2,008
- медицинска сестра во итна медицинска помош	2,008
- медицинска сестра во домашна посета	2,008
- медицинска сестра во оддел. во психијатриска болница	2,008
- медицинска сестра - инструментарка, инструментарка- акушерка, медицинска сестра - анестетичар, физиотерапевт во реанимација, медицинска сестра во интензивна нега, акушерка во родилна сала, медицинска сестра на дијализа, физиотерапевт, трансфузист, мед.сестра во оддел.на геронтолошка и палијативна здравствена заштита	2,035
Занимања од VI група на сложеност	
Подгрупа VI/1	
- инженер со степен	2,116
- виш социјален работник	2,116
- виш санитарен техничар, виш забен техничар, виш физиотерапевт, виша медицинска сестра, акушерка, виши лаборант, трансфузионист, виш фармацевт, виш цитогенски техничар, виш РТГ техничар, виш фармацевтски техничар, дефектолог- диететичар, нутрицист, виш работен терапевт, воспитувач, педагог, наставник, виш здравствен соработник, инженер по медицинска радиологија	2,203
Подгрупа VI/2	
- виш здравствен работник специјалист во психијатрија, нуклеарна медицина, забна здравствена превентива, медицина на трудот, интензивно лекување, патронажна, диететика, комунална хигиена, итна медицинска помош, визил техничар, трансфузионист, анестетичар и др.	2,289
Занимања во VII група на сложеност	
Подгрупа VII/1-а	
- дипломиран социјален работник	2,748
- здравствени работници со високо стручно образование (180 ЕКТС)	2,748
- дипломиран педагог, дипломиран дефектолог, дипломиран психолог, дипломиран логопед, дипломиран биолог, дипломиран физичар, дипломиран сурдолог, дипломиран соматопед	2,748
- здравствен работник со високо стручно образование- специјализиран во струката (180+60 ЕКТС)	2,780
- стручен соработник - дипл.педагог, дефектолог, психолог, логопед, биолог, физичар, сурдолог, соматопед	2,780
-дипломиран инжењер	2,808
- дипломиран хемичар и биохемичар	2,808
- самостоен стручен соработник педагог, дефектолог, психолог, логопед, биолог, физичар, сурдолог, соматопед	2,835
Подгрупа VII/1-б	
- доктор на медицина, доктор на стоматологија и дипломиран фармацевт	3,185
- доктор на медицина и стоматологија на специјализација, фармацевт на специјализација	3,185
- дипломиран фармацевт-примариус	3,270
- доктор на медицина и на стоматологија, примариус	3,270

Подгрупа VII/2-а	
- магистер - биолог, физичар, педагог, дефектолог психолог, логопед, сурдолог, соматопед	3,034
- магистер по јавно здравје	3,034
- здравствени соработници со специјализација	3,089
Подгрупа VII/2-б	
(Вработени во ЈЗУ здравствени домови, центри за јавно здравје и Институт за јавно здравје)	
- д-р на медицина, д-р стоматологија и дипл. фармацевт - магистер	3,815
- специјалист по санитарна хемија	3,908
- д-р на медицина, д-р на стоматологија и дипл.фармацевт-сецијалист магистер	3,996
- доктор на медицина и стоматологија и дипл.фармацевт- специјалист	4,094
- асистент	4,256
- доктор на медицина, стоматологија и дипл.фармацевт-специјалист примариус	4,386
- доктор на медицина, стоматологија и дипл.фармацевт-субспецијалист	4,442
Подгрупа VII/2-б	
(Вработени во ЈЗУ општи болници, специјализирани болници, клинички болници и универзитетски клиници)	
- дипломиран фармацевт-специјалист	4,094
- д-р на медицина и д-р на стоматологија-специјалист	4,264
- дипл.фармацевт-специјалист примариус	4,386
- асистент	4,431
- дипл.фармацевт -субспецијалист	4,442
- д-р на медицина, д-р на стоматологија -специјалист примариус	4,566
- д-р на медицина, д-р на стоматологија субспецијалист	4,620
Занимања од VIII група на сложеност	
Подгрупа VIII-а (здравствен дом, центар за јавно здравје и Институт за јавно здравје)	
- доктор на медицински науки	4,709
- доктор на медицински науки-асистент	4,742
Подгрупа VIII-а (општа болница, специјална болница, клиничка болница и универзитетска клиника)	
- доктор на медицински науки	4,903
- доктор на медицински науки асистент	4,937

Член 2

За поединечните работи, односно занимања за работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи, универзитетски клиници, универзитетски институти, Универзитетски стоматолошки клинички центар, Институт за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје и во здравствените установи кои претставуваат наставно-научна база и се избрани во наставно-научни, научни и соработнички звања и имаат засновано работен однос на медицински или стоматолошки факултет се утврдуваат следните коефициенти на плата:

А) Соработнички звања (асистенти/помлади асистенти)	
-доктор на медицина и стоматологија	3,746
-доктор на медицина и стоматологија-магистер	4,049
-доктор на медицина и стоматологија-специјалист	5,018

-доктор на медицина и стоматологија-спец.магистер 5,072
 -доктор на медицина и стоматологија-спец. примариус 5,273
 -доктор на медицина и стоматологија супспецијалист 5,508
 -доктор на медицински и стоматолошки науки 5,679

Б) Наставно-научни и научни звања

-доктор на мед.и стоматол. науки - научен соработник 5,814
 -доктор на мед.и стоматол. науки-доцент 5,882
 -доктор на мед.и стоматол. науки -виш научен соработник 6,017
 -доктор на мед.и стоматол. науки -вонреден професор 6,084
 -доктор на мед.и стоматол. науки - научен советник 6,151
 -доктор на мед.и стоматол. науки -редовен професор 6,219

Член 3

Во членот 64 во ставот 3 бројот „125“ се заменува со бројот „114“, а бројот „105“ се заменува со бројот „96“.

Член 4

Овој Колективен договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а почнува да се применува со исплатата на платата за месец јануари 2019 година.

Самостоен синдикат за здравство,
 фармација и социјална заштита
 на Република Македонија
 Претседател,
 д-р **Љубиша Каранфиловски**, с.р.

Министерство за
 здравство
 Министер,
 доц. д-р **Венко Филпче**, с.р.

Бр. 0101-26/1
 7 февруари 2019 година
 Скопје

Бр. 17-1497/1
 7 февруари 2019 година
 Скопје



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о. – Скопје
 бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
 телефон: +389-2-55 12 400
 телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.
 Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2019031